

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 91

Год. LXVI

Среда, 7 јули 2010

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1626. Указ бр. 8 од Претседателот на Република Македонија.....	2	1633. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за финансии.....	9
1627. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	2	1634. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за животна средина и просторно планирање.....	9
1628. Уредба за спроведување на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита.....	2	1635. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	10
1629. Уредба за спроведување на мерката заштита и спасување од поплави.....	5	1636. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за транспорт и врски.....	10
1630. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – травертин на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „Поличе“ с. Манастир, општина Прилеп.....	8	1637. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на народниот правобранител.....	11
1631. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – подземна вода на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште.....	8	1638. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (ИПАРД).....	11
1632. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	9		

	Стр.		Стр.
1639. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина – оникс и травертин на ТУПД „Хидроинженеринг“ Битола на локалитетот „Рамна шума“ с. Бешиште, општина Прилеп	11	1643. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата.....	13
1640. Одлука за престанок на важење на Одлуката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минерална суровина–варовник на ТДГПКУ „Маврово Инженеринг“ ДООЕЛ Скопје, на локалитетот „Голем Габер“, општина Карбинци.....	12	1644. Одлука за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови.....	13
1641. Програма за изменување и дополнување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2010 година.....	12	1645. Одлука од Советот на Јавните обвинители на Република Македонија.....	14
1642. Програма за изменување и дополнување на Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство за 2010 година.....	13	1646. Објава за просечната месечна плата по работник за месец јуни 2010 година	14
		1647. Објава за движењето на индексот на трошоците на животот во Република Македонија за месец јуни 2010 година.....	15
		1648. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2010 година.....	15
		Огласен дел	1-64

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1626.

УКАЗ БР. 8

5 јули 2010 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА "ФЕСТИВАЛ ОХРИДСКО ЛЕТО" - ОХРИД

со ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за долгогодишното успешно презентирање на македонското и светското музичко и културно творештво како врвна музичко-сценска манифестација со што даде исклучителен придонес во збогатувањето и промовирањето на македонската култура и афирмација на Република Македонија во светот.

Бр. 10-1209
5 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

1627.

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I

Александар Боцинов, се именува за директор на Агенцијата за разузнавање.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

III

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 07-189 од 8 јуни 2009 година.

Бр. 07-1219
7 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1628.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04 и 86/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговските друштва, во рамките на нивните надлежности (во натамошниот текст: задолжени субјекти).

Член 2

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и активности за отстранување на последиците од нив.

II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА**Член 3**

Мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Член 4

Радиолошката, хемиската и биолошката контрола треба да овозможи:

- благовремено откривање, следење и утврдување на радиолошката, хемиската и биолошката опасност;
- прогнозирање и процена на радиолошката, хемиската и биолошката опасност;
- благовремено информирање и известување за (настанатата) радиолошката, хемиската и биолошката опасност;

Радиолошката, хемиската и биолошката контрола се реализира со преземање на следните мерки и активности: следење на законите и откривање на потенцијални радиолошки, хемиски и биолошки опасности, радиолошко, хемиско и биолошко набљудување, радиолошко, хемиско и биолошко извидување, дозиметриска контрола, лабораториски работи и контролно заштитна служба.

Член 5

Радиолошката, хемиската и биолошката заштита ги опфаќа мерките, постапките и активностите за лична и колективна заштита, со чие спроведување и употреба треба да се обезбеди заштита на населението, животните, растенијата и материјалните добра во услови на радиолошка, хемиска и биолошка контаминација.

Член 6

Радиолошката, хемиската и биолошката деконтаминација опфаќа преземање на мерки, активности и постапки со употреба на сили за заштита и спасување и материјално-технички средства, заради отстранување, на присуството на радиолошките, хемиските и биолошките контаминенти и последиците предизвикани од истите кај населението, животните, растенијата и материјалните добра.

а) Планирање на радиолошка, хемиска и биолошка заштита**Член 7**

Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа процена на можните загрозувања на населението, животните, растенијата и материјалните добра од радиолошка, хемиска и биолошка контаминација предизвикана од различни причини и во различни услови, утврдување на потребна организација за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита и пропишување на стандардни оперативни процедури за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Планирањето на радиолошка, хемиска и биолошка заштита се остварува во рамките на интегралното планирање за заштита и спасување, како посебен документ во плановите.

Член 8

Во плановите за заштита и спасување се утврдува потребната организација за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита, при што детално се разработуваат задачите, улогите, функциите, овластувањата и надлежностите на сите задолжени субјекти, вклучени во проблематиката на радиолошка, хемиска и биолошка заштита, како и јачината и видот на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во оперативно спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на мерката радиолошка, хемиска и биолошка заштита и спасувањето ги преземаат согласно стандардните оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

б) Подготвување на активности за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита**Член 9**

Подготвувањето на активностите за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита опфаќа организациски и оперативни мерки и постапки, со кои се обезбедуваат потребните предуслови за успешно спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

За реализација на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои спроведуваат радиолошка, хемиска и биолошка заштита во рамките на развојното и оперативно планирање предвидуваат:

- персонално пополнување на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита;
- обезбедување на материјални ресурси за потребите на радиолошка, хемиска и биолошка заштита;
- проверка, тековно одржување и сервисирање на обезбедените материјални ресурси;

- едукација, обука, тренинг и вежби; и
- склучување на потребни договори за извршување на одредени задачи и активности.

Член 10

Задолжените субјекти во подготвувањето на активностите за спроведување на радиолошката, хемиската и биолошката заштита од член 9 ги спроведуваат планираните активности согласно планските документи и пропишаните стандардни оперативни процедури .

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАДИОЛОШКА, ХЕМИСКА И БИОЛОШКА ЗАШТИТА

Член 11

Во спроведување на радиолошката, хемиската и биолошката заштита задолжените субјекти и силите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и должностите кои се разработени и дефинирани со плановите за заштита и спасување, согласно стандардните оперативни процедури.

Член 12

Спроведувањето на радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности.

а) Активности во функција на превенција

Член 13

Со превентивните мерки и активности задолжените субјекти согласно плановите за заштита и спасување ги обезбедуваат пропишаните потребни персонални и материјални ресурси за непречено функционирање и извршување на операциите од областа на радиолошка, хемиска и биолошка заштита, спроведуваат едукација, обука, тренинг и вежби, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства наменети за радиолошка, хемиска и биолошка заштита, ги склучуваат потребните договори согласно одредбите на законот за заштита и спасување.

б) Оперативни функции

Член 14

Задолжените субјекти за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита во рамките на оперативните функции спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците.

б-1) Активности и мерки во случај на непосредна опасност

Член 15

Кога ќе се добие информација и утврди можност за настанување на потенцијална опасност од радиолошка, хемиска и биолошка контаминација на населението,

подрачјата, животните и растенијата, одговорните лица на задолжените субјекти ја зголемуваат готовноста за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Согласно став 1 на овој член, се ангажираат лицата определени за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита за преземање организациски, стручни, безбедносни и други мерки, заради зголемување на подготвеноста за извршување на задачите за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

б-2) Активности и мерки за време на траење на опасноста

Член 16

За времетраење на опасноста, задолжените субјекти вклучени во радиолошка, хемиска и биолошка заштита ги спроведуваат следните активности и мерки:

- ги насочуваат и координираат активностите за самозаштита; учествуваат во спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка контрола и радиолошка, хемиска и биолошка заштита; и
- раководат и ги координираат активностите за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка контрола и радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

б-3) Активности и мерки во отстранување на последиците

Член 17

Мерките и активностите кои задолжените субјекти со плановите за заштита и спасување ги преземаат за спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка деконтаминација се спроведуваат веднаш по обезбедените услови за тоа.

Приоритет при преземањето на мерки и активности за радиолошка, хемиска и биолошка деконтаминација, имаат населението и материјално-техничките средства и животните и растенијата со кои луѓето при натамошните дејства доаѓаат во допир.

Во услови на радиолошка, хемиска и биолошка контаминација, првенствено се преземаат мерки и активности за извршување на хемиска деконтаминација, а потоа на радиолошка и биолошка деконтаминација.

Член 18

Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување на основа на водената евиденција за активностите во спроведување на радиолошка, хемиска и биолошка заштита најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го анализираат своето учество во спроведувањето на радиолошка, хемиска и биолошка заштита.

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на активностите.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за спроведување на мерките за радиолошка, хемиска и биолошка заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 99/05).

Член 20

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2922/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1629.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита и спасување („Службен Весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04 и 86/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

УРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се уредува спроведувањето на мерката заштита и спасување од поплави во рамките на единствениот систем за заштита и спасување.

Планирањето и подготвувањето на активностите за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави се врши од страна на органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, установи, служби и трговските друштва, во рамките на нивните надлежности (во натамошниот текст: задолжени субјекти).

Член 2

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и високите брани, заштитните

објекти и околината, обележување на висинските коти на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во загрозените подрачја, спроведување на евакуација на населението и материјалните добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на загрозените и настраданите, обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.

II. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО ОД ПОПЛАВИ

Член 3

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа планирање и подготвување на активности за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави.

а) Планирање на заштита и спасување од поплави

Член 4

Планирањето на заштита и спасување од поплави опфаќа процена на можните загрозувања на населението, материјалните добра и животната средина од поплави, утврдување на потребна организација за спроведување на заштита и спасување од поплави и пропишување на стандардна оперативна процедура за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави.

Планирањето на заштита и спасување од поплави се остварува во рамките на интегралното планирање за заштита и спасување како посебен документ во плановите.

Член 5

Во рамките на планирањето се изработуваат плански документи за заштита и спасување од поплави при што се користи:

- водостопанската основа на Република Македонија;
- водостопанската основа на загрозеното подрачје;
- Просторниот план на Република Македонија;
- постојната хидротехничка документација за водотеците, за езерата, за браните, односно акумулациите;
- хидрометеоролошките податоци;
- прогноза за опасноста од појава на поплави и
- документација што за таа цел би се изготвила.

За акумулации, покрај планските документи за заштита и спасување од поплави на став 1 на овој член, се изработуваат и документи за последиците од евентуално рушење на брана и мерки за превентивно делување за заштита и спасување од поплави.

Член 6

Организацијата за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави се утврдува согласно плановите за заштита и спасување.

При утврдување на потребната организација за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави детално се разработуваат задачите, улогите, функциите, овластувањата и надлежностите на сите задолжените субјекти вклучени во заштитата и спасувањето од поплави, како и задачите, јачината и видот на силите за заштита и спасување.

Член 7

Активностите и постапките учесниците во организираното спроведување на заштитата и спасувањето од поплави ги преземаат согласно стандардните оперативни процедури донесени од страна на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување.

б) Подготвување на активности за спроведување на заштита и спасување од поплави

Член 8

Подготвувањето на активностите за спроведување на заштита и спасување од поплави опфаќа организационски и оперативни мерки и постапки со кои се обезбедуваат потребните предуслови за спроведување на планираните активности за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави.

За реализација на активностите и мерките од став 1 на овој член, задолжените субјекти кои ја спроведуваат заштитата и спасувањето од поплави во рамките на развојното и оперативно планирање предвидуваат:

- персонално пополнување на силите за заштита и спасување кои ќе учествуваат во спроведување на мерката;
- обезбедување на материјални ресурси за потреби за заштита и спасување од поплави;
- проверка, тековно одржување и сервисирање на обезбедените материјални ресурси,
- едукација, обука, тренинг и вежби и
- склучување на потребни договори за извршување на одредени задачи и активности.

Член 9

Задолжените субјекти во подготвувањето на активностите за успешно и ефикасно спроведување на заштитата и спасувањето од поплави ги спроведуваат планираните активности од член 8 став 2 од оваа уредба и стандардните оперативни процедури.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПОПЛАВИ

Член 10

Во спроведувањето на заштитата и спасување од поплави задолжените субјекти и силите за заштита и спасување ги исполнуваат задачите и должностите утврдени во плановите за заштита и спасување според стандардните оперативни процедури.

Член 11

Спроведувањето на заштитата и спасувањето од поплави опфаќа активности во функција на превенција и оперативни функции.

а) Активности во функција на превенција

Член 12

Во функција на превенција, задолжените субјекти за спроведување на заштита и спасување од поплави ја воспоставуваат потребната организација од членовите 5 и 6 на оваа уредба.

Во рамките на активностите од став 1 на овој член, задолжените субјекти ги обезбедуваат потребните персонални и материјални ресурси за функционирање во сопствената организација, спроведуваат едукација, обука и вежби со персоналот на задолжените субјекти и силите за заштита и спасување, ги почитуваат и ги спроведуваат техничките прописи, норми и процедури за користење на постројките, инсталациите и опремата, ги одржуваат и сервисираат материјалните средства, наменети за заштита и спасување од поплави и ги склучуваат потребните договори утврдени со Законот.

Член 13

Заради превенција се воспоставуваат следните мерки и активности:

- се определуваат водостопанските, електростопанските, комуналните, хидрометеоролошките и други објекти и постројки што можат да послужат во заштита и спасување од поплави и се прецизира нивната улога и функција, се означуваат нивните локации и правните субјекти кои управуваат со нив;
- се определуваат местата и бреговите на водотекот, акумулацијата или езерото каде што најчесто се јавуваат излевања на водата и за тие места се предвидуваат најпотребни хидротехнички и други заштитни работи и мерки за брзо спречување на излевањето;
- кај регулираните водотеци, се определуваат слабите места на насипите или утврдените брегови и се изготвува техничка документација за брзо санирање на тие места;
- кај нерегулираните водотеци, во зависност од материјалните добра што треба да се заштитиуваат од поплавите, се определуваат одбранбените линии кои во зависност од нивната должина и конфигурацијата на теренот се делат на делници и сектори;
- по делници, односно сектори на загрозеното подрачје, се определуваат места каде ќе се депонира потребниот заштитен материјал;
- за да се спречат поголеми штети во низ водните делови од подрачјето, се определуваат простори за привремено задржување на излеаните води во низ водните делници или сектори и за тие простори се преземаат потребни активности;
- се обезбедуваат врски меѓу делниците и секторите во загрозеното подрачје и врски со силите за заштита и спасување;
- се преземаат активности и мерки на објектите во и покрај коритата и бреговите на водотекот (мостови, подолжни и попречни насипи на патиштата, железничките пруги и др.), кои со своето постоење го попречуваат течењето на големите води;

- се преземаат активности и мерки за одржување на заштитните објекти и

- изведба на информатички систем за далечинско набљудување и управување со акумулациите од хидротехничките објекти (темелни испусти, зафати и сл.).

б) Оперативни функции

Член 14

Задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави во рамките на оперативните функции спроведуваат активности и мерки во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и за отстранување на последиците.

Член 15

Мерки и активности за заштита и спасување од поплави се преземаат:

- пред да настане поплавата, кога водостоите во водотеците, акумулациите или езерата, односно количествата на протечните води се во границите на нормална состојба, нема излевање на вода надвор од нивните корита, а хидрометеоролошките прогнози не навестуваат надоаѓање на поголеми води;

- за време на непосредна опасност од поплави - кога водостоите на водотеците, акумулациите или езерата го достигнале критичното ниво на определените профили односно места, а хидролошките прогнози навестуваат надоаѓање на поголеми води;

- за време додека трае поплавата - кога водостоите во водотеците, акумулациите или езерата го надминале критичното ниво на еден или повеќе од определените профили, односно места и започнало излевање на водата надвор од нивните корита, или кога се појавуваат знаци за уривање на насипи и на други заштитни објекти, поради што може да се излеат значителни количини на вода во загрозеното подрачје, а хидролошките прогнози навестуваат за натамошно надоаѓање на големи води и

- кога е прогласена непосредна опасност од уривање на брана, или се урнала брана која што се наоѓа во, или возводно од загрозеното подрачје.

б-1) Активности и мерки во случај на непосредна опасност

Член 16

Во случај на непосредна опасност од поплави се преземаат следните активности и мерки:

- се утврдуваат водостоите и протоците на вода во водотеците, односно водостоите во акумулациите и во езерата на определените профили, односно места и се прогласува состојба на непосредна опасност од поплави;

- за определените објекти и постројки што ќе служат за заштита и спасување од поплави се утврдува начинот на извршување на нивната функција и се врши празнење или сопирање на испуштањето на водата од низводни акумулации кои што имаат непосредно влијание на загрозеното подрачје;

- се следи и известува за промените на водостоите и нивоата на акумулациите и езерата на определените профили, односно места;

- се отстрануваат објектите што го попречуваат течењето на надојдените води;

- се воспоставува и активира системот за врски помеѓу силите за заштита и спасување;

- се преземаат и други активности и мерки на соодветно настаната состојба на теренот.

б-2) Активности и мерки за време траење на опасноста

Член 17

За време на траење на опасноста од поплавата, задолжените субјекти за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави ги спроведуваат следните активности и мерки:

- ги насочуваат и координираат самозаштитните активности на населението;

- учествуваат во спроведување на заштита и спасување од поплави со силите за заштита и спасување, механизацијата и транспортните средства по делници, односно сектори;

- во зависност од водостојот во водотекот, акумулацијата или езерото, односно количината на вода што може да се излеи надвор од коритата, односно од одбранбените линии, се преземаат активности и мерки за спроведување на заштитата и спасувањето од поплави и се евакуира населението и материјалните добра од загрозеното подрачје;

- во поплавените подрачја се обезбедува премин и превоз преку вода, спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од поплавените објекти и извлекување на загрозените и настраданите;

- се врши празнење или сопирање на испуштањето на вода од узводните хидроакумулации и активирање на други објекти и постројки предвидени да служат за заштита од поплави;

- обезбедување на персонални и материјални ресурси;

- се преземаат и други активности и мерки за успешна заштита од поплави.

Член 18

За време на опасност од рушење на брана се врши навремено известување и тревожење на населението во загрозеното подрачје, се спроведува евакуација на населението и материјалните добра на релативно побезбедни простори.

б-3) Активности и мерки во отстранување на последиците

Член 19

Во отстранувањето на последиците задолжените субјекти кои учествуваат во спроведување на заштита и спасување од поплави преземаат мерки и активности за санирање на состојбата и намалување на настанатите загуби и штети кај населението, санирање на оштетените делови на заштитните објекти и другите материјалните добра и животната средина.

Член 20

Раководниот персонал во задолжените субјекти и командниот персонал на силите за заштита и спасување, врз основа на водената евиденција за спроведување на активностите за заштита и спасување од поплави најдоцна четири часа по завршувањето на активностите, го анализираат и изработуваат извештајот за своето учество во спроведување на заштитата и спасувањето од поплави.

Извештајот за извршената анализа и евиденцијата за употребата на службите и силите за заштита и спасување во случај на непосредна опасност, за време на траење на опасноста и во отстранување на последиците од страна на раководниот персонал во задолжените субјекти се доставува до Дирекцијата за заштита и спасување најдоцна два дена по завршувањето на активностите.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за спроведување на заштита и спасување од поплави ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/05).

Член 22

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-2923/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1630.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09 и 6/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПОЛИЧЕ“ С. МАНАСТИР, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – травертин на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалите-

тот „Поличе“ с.Манастир, општина Прилеп („Службен весник на Република Македонија“ бр.149/09) престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3390/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1631.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПОДЗЕМНА ВОДА НА „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГЕРЕКАРИЦА“ С. ВАРВАРА, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – подземна вода на „ЕУРОИТАЛИА“ ДОО Скопје на локалитетот „Герекарица“ с. Варвара, општина Сопиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09) престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 700.000,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3394/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1632.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

7 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;

7 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795;

1 принтер HP LaserJet P3005;

1 софтвер за азил истражување;

1 софтвер за азил изработка;

1 мултифункционална машина XEROX WorkCentre PE120 I и

1 гасен хроматограф.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3418/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1633.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО
КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

2 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;

2 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795 и

Софтвер за интегриран WEB информациски систем.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за финансии.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за финансии, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3418/2
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1634.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

10 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;

10 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795;

1 сервер DELL POWEREDGE 2900 и

2 принтери HP LaserJet P3005.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3418/3
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1635.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – опрема и тоа:

- 11 компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;
- 11 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795;
- 1 автоматски дестилатор;
- 1 UV-VIS спектофотометар;
- 8 колони за хроматографија;
- 1 ПХ метар;
- 1 водена бања;
- 1 аналитичка вага;
- 1 инкубатор;
- 1 бројач на колонии;
- 1 шејкер за елиса плочи;
- 1 ротационен испарувач;
- 1 ултра звучна бања;
- 1 автоклав и
- 1 хомогенизатор.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3418/4
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1636.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

- 11 компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;
- 11 монитори 17’’ Samsung SyncMaster 795 и
- 1 принтер HP LaserJet P3005.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за транспорт и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3418/5
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1637.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ**

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

8 монитори 17“ Samsung SyncMaster 795;
8 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 D;
1 сервер DELL POWEREDGE 2900 и
1 принтер HP LaserJet P3005.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Народниот правобранител.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со Народниот правобранител, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3418/6
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1638.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.08/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ (ИПАРД)**

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

15 монитори 17“ Samsung SyncMaster 795;
15 персонални компјутери DELL OPTIPLX GX620 DT;
20 работни маси 160/80/75;
20 ормари за архивирање ;
20 работни столици ЦХ-117;
20 Ц нет Ваерлес – Г УСБ адаптери;
4 256 МБ УСБ пен драјв;
12 телефони Panasonic KX – T2373FXW;
2 столици за странки СК-018;
4 работни бироа и
1 телефонска централа.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој – ИПАРД.

Член 3

Заменикот на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој – ИПАРД, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3418/7
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1639.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ОНИКС И ТРАВЕРТИН НА ТУПД “ХИДРОИНЖИНИРИНГ”, БИТОЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “РАМНА ШУМА“ С. БЕШИШТЕ, ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1. Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – оникс и травертин на ТУПД „Хидроинжинеринг“ Битола на локалитетот „Рамна Шума“ с. Бешиште, општина При-

леп („Службен весник на Република Македонија” бр. 109/09), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 670.000,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3465/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р

1640.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), а во врска со член 10 став 2 од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/07, 88/08, 52/09 и 6/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ВАРОВНИК НА ТДГПКУ “МАВРОВО ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГОЛЕМ ГАБЕР“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. Одлуката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – варовник на ТДГПКУ „Маврово Инженеринг“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот „Голем Габер“, општина Карбинци („Службен весник на Република Македонија” бр. 109/09), престанува да важи заради неплаќање на понудениот еднократен надоместок за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 400.000,00 денари.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3466/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р

1641.

Врз основа на член 96, став 1 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2010 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/10 и 52/10), во делот III, во табелата во точка 6, потточки 6.1., 6.2. и 6.3. зборовите: „Шумарски факултет – Скопје“ се заменуваат со зборовите: „Со јавна набавка“.

Потточката 6.4. се брише.

Во точката 7 износот „1.000.000“ се заменува со износот 1.144.000“.

По точката 8 се додаваат две нови точки 9 и 10 кои гласат:

9.	Скенирање и геокодирање на Посебни планови за стопанисување со шумите	Со јавна набавка	15 броја		302.000
10.	Набавка на лиценцирани ГИС (географски информациски систем) софтвер	Со јавна набавка			304.000

По точка 8 се додаваат две нови точки 9 и 10 кои гласат:

„9. За скенирање и геокодирање на 15 (петнаесет) Посебни планови за стопанисување со шумите, се утврдуваат средства во износ од 302.000,00 денари.

10. За набавка на лиценцирани ГИС (географски информациски систем) софтвер, се утврдуваат средства во износ од 304.000,00 денари“.

2. Во делот V, во ставот 5, зборовите: „и точка 6 потточки 6.1., 6.2. и 6.3.“, се бришат.

Во ставот 6 зборовите: „точка 5 и точка 6 потточка 6.4.“ се заменуваат со зборовите: „точките 5, 6, 9 и 10“.

3. Во делот VI, во ставот 1 зборовите: „и точка 6 потточка 6.1., 6.2. и 6.3.“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „точка 5 и точка 6 потточка 6.4.“ се заменуваат со зборовите: „точките 5, 6, 9 и 10“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3397/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1642.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.06.2010 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ЗА 2010 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2010 година („Службен весник на Република Македонија” бр.7/10) во делот II во точката 1 износот „15.700.000,00” се заменува со износот „9.200.000,00”, а по точката 9 се додава нова точка 10 која гласи: „Заостанати обврски од 2009 година ” во износ од „6.500.000,00”.

II

Во делот III во точката 1 износот „9.500.000,00” се заменува со износот „3.000.000,00”.

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.51-3434/1
29 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1643.**

Врз основа на член 64 од Законот за лековите и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија” бр.106/2007), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КЛИНИЧКИТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИТЕ И СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката за клиничките испитувања на лековите и содржината на документацијата („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2009) во членот 14 став 3 зборот “три” се заменува со зборот “пет”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 15-3873/1
2 јули 2010 година
Скопје

Министер,
д-р **Бужар Османи**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
1644.

Врз основа на член 10 став (10) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 25.06.2010 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ НА ЛИКВИДНИ СРЕДСТВА НА ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови задолжително одржува ликвидни средства во износ не помал од 10% од основната главнина на друштвото во случај кога средствата на задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото се помалку или еднакви на 100.000.000 евра.

Член 2

Друштвото за управување со задолжителни пензиски фондови задолжително одржува ликвидни средства во износ не помал од 10% од главнината на друштвото во случај кога средствата на задолжителниот пензиски фонд со кој управува друштвото ќе надминат 100.000.000 евра.

Член 3

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на процентот на ликвидни средства на друштво за управување со задолжителни пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија” бр. 138/2008).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.02-1274/4
25 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1645.

Врз основа на член 9, 10 став 1, член 7 став 3 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007) и член 50 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 150/2007), Советот на јавните обвинители на одржаната шеесет и трета седница на 2.07.2010 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

На избраните членови на Советот на јавните обвинители на Република Македонија, им мирува функцијата јавен обвинител.

По истекот на мандатот членовите на Советот, продолжуваат да ја вршат функцијата јавен обвинител со траен мандат во:

Г-дин Коста Петровски во Јавното обвинителство на Република Македонија.

Г-ѓа Елена Гошева во Вишото јавно обвинителство Скопје.

Г-дин Кире Секуловски во Вишото јавно обвинителство Битола.

Г-дин д-р Тодор Витларов во Вишото јавно обвинителство Штип.

Г-дин Момир Маричиќ во Вишото јавно обвинителство Скопје.

Г-дин Костадин Кизов во Основното јавно обвинителство Кичево.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

А.бр. 169-2/10
2 јули 2010 година
Скопје

Совет на Јавни обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Елена Гошева, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА**

1646.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08 и 92/09), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Просечната месечна плата по работник за месец јуни 2010 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел.	Назив на одделот	Износ
01.	Земјоделство, лов и соодветни услужни дејности	9.676
02.	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности	13.391
05.	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	9.054
10.	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	17.020
13.	Вадење на руди на метал	16.823
14.	Вадење на други руди и камен	14.439
15.	Производство на прехранбени производи и пијалоци	12.745
16.	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	12.692
17.	Производство на текстилни ткаенини	7.064
18.	Производство на облека; доработка и боење на крзно	6.923
19.	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	6.714
20.	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	7.206
21.	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	13.543
22.	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	14.225
23.	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	23.605
24.	Производство на хемикалии и хемиски производи	21.119
25.	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	8.776
26.	Производство на производи од други неметални минерали	15.541
27.	Производство на основни метали	13.962
28.	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	12.284
29.	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	11.018
30.	Производство на канцелариски машини и компјутери	18.115
31.	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	11.895
32.	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	8.627
33.	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	21.579

34.	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	9.147
35.	Производство на други сообраќајни средства	16.369
36.	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	8.237
37.	Рециклажа	8.680
40.	Снабдување со електрична енергија, гас, пара и топла вода	26.481
41.	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	13.250
45.	Градежништво	10.961
50.	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	18.645
51.	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	16.173
52.	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	9.919
55.	Хотели и ресторани	10.351
60.	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	13.783
62.	Воздушен сообраќај	34.441
63.	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	21.509
64.	Поштенски активности и телекомуникации	22.587
65.	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	26.859
66.	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	28.698
67.	Помошни активности во финансиското посредување	32.364
70.	Активности во врска со недвижен имот	18.960
71.	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	11.603
72.	Компјутерски и сродни активности	22.610
73.	Истражување и развој	18.679
74.	Други деловни активности	12.744
75.	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	18.415
80.	Образование	15.776
85.	Здравство и социјална работа	15.753

90.	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	12.693
91.	Дејност на организации врз база на зачленување	20.447
92.	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	13.067
93.	Други услужни дејности	8.848

Месечно даночно ослободување 7.035

Министер,
Целѕаљ Бајрами, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1647.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2010 ГОДИНА

Индексот на трошоците на животот во Република Македонија во првото полугодие од 2010 година (период: јануари-јуни 2010 година), во однос на второто полугодие од 2009 година (период: јули-декември 2009 година), е повисок за 2,0%.

Заменик на директорот,
м-р **Анита Стамнова**, с.р.

1648.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007 и 159/2008), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2010 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јуни 2010 година, во однос на просечните цените на мало во 2009 година, е повисок за 2,2%.

Заменик на директорот,
м-р **Анита Стамнова**, с.р.

**ВО ИЗДАНИЕ НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ
ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ИЗДАНИЕТО**



1

300,00



Н О В О

300,00

2



НАЈНОВИ
ИЗДАНИЈА

П О Р А Ч К А Б Р. 91

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци;
2) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-551-24-01.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2010 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот _____



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010091